

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Кирчо Ситновски од Делчево УП2 09-176/20 од 5 октомври 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-184 од 17 август 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-184 од 17 август 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да создаде технички услови за приклучок во рок од 90 дена од приемот на ова Решение.
4. Електродистрибуција потоа да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Кирчо Ситновски од Делчево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-176/20 од 5 октомври 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-184 од 17 август 2020 година издадено од КЕЦ Делчево, поради непостоење на технички услови, за приклучок на викенд-куќа.

Според Електродистрибуција, најблиската напојна точка е на 145 метри од парцелата на жалителот.

На 13 ноември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-176/20 од 5 октомври 2020 година со прилог:

- Приговор од 18 септември 2020 година
- БСП-1 Образец од 10 август 2020 година

- Скица од подрачјето каде лежи објектот
- Имотен лист бр. 503 за КП бр. 732, КО Стамер
- Решение за легализација бр. 12-1132 од 5 септември 2019 година
- Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-184 од 17 август 2020 година издадено од КЕЦ Делчево

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан односно дека жалителот поседува комплетна документација за добивање на приклучок.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 176/20  
19 ноември 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски